

Службен весник

на Република Македонија

Број 118

13 јули 2015, понеделник

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3499. Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загуба на ЈП „Стрежево” - Битола за 2013 година	3	3505. Одлука за продажба на недвижни ствари.....	4
3500. Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈП „Стрежево” – Битола за 2014 година.....	3	3506. Одлука за продажба на движни ствари.....	5
3501. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈП „Стрежево” - Битола за 2014 година.....	3	3507. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип за 2014 година	6
3502. Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈП „Стрежево” – Битола за 2013 година.....	3	3508. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на средствата во работењето искажани во Годишната сметка за 2014 година на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип	6
3503. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈП „Стрежево” - Битола за 2013 година.....	3	3509. Одлука за престанок на важење на Одлуката за утврдување градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација	6
3504. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка	4		

	Стр.		Стр.
3510. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Општина Аеродром.....	7	3519. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижностите сопственост на Република Македонија.....	12
3511. Одлука за изменување на Одлуката за давање во закуп дел од недвижна ствар со непосредна спогодба на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје.....	7	3520. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	13
3512. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Музеј на современа уметност - Скопје.....	7	3521. Одлука за дополнување на Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерство за одбрана.....	13
3513. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Национална галерија на Македонија - Скопје.....	9	3522. Одлука за одобрување на Консолидирана годишна сметка и Консолидирани финансиски извештаи на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2013 година	13
3514. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа музеј на Македонија - Скопје.....	11	3523. Одлука за утврдување на дополнителна помош за исплата на загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани ...	13
3515. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Македонски народен театар - Скопје.....	11	3524. Решение за именување членови на групата за процена.....	14
3516. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за информатичко општество и администрација.....	11	3525. Програма за изменување на Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2015 година	14
3517. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на столбна трафостаница за потребите на ЕВН Македонија АД Скопје – КЕЦ Кичево КО Тајмиште Општина Кичево	12	3526. Упатство за видот и начинот на доставување на податоци и нивно користење при спроведување на Одлуката за проверка на автентичноста и соодветноста, условите и начинот на враќање на книжните и кованите пари во оптек	19
3518. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска патна инфраструктура за поврзување на село Калањево со излетнички локалитет Бела Вода КО Калањево Општина Неготино	12	3527. Упатство за утврдување на начинот и постапката на снабдување со книжни и ковани пари	29
		3528. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	30
		3529. Анекс за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија.....	31
		Огласен дел	1-48

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3499.**

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2015 година донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБА НА ЈП „СТРЕЖЕВО” -
БИТОЛА ЗА 2013 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за покривање на загубата на ЈП „Стрежево” - Битола бр.02-355/3 од 22.05.2015 година, донесена од Управниот одбор на ова претпријатие, на седницата одржана на 22.05.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-5676/1
7 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3500.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија”, бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7.7.2015 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА НА ЈП „СТРЕЖЕВО” – БИТОЛА ЗА 2014
ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка на ЈП „Стрежево” – Битола за 2014 година, бр.02-355/7 од 22.05.2015 година, усвоена од Управниот одбор на ова претпријатие, на седницата одржана на 22.05.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-5677/1
7 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3501.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија”, бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.7.2015 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗ-
ВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТРЕЖЕВО” -
БИТОЛА ЗА 2014 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈП „Стрежево” – Битола за 2014 година, бр. 02-355/10 од 22.05.2015 година, усвоен од Управниот одбор на ова претпријатие, на седницата одржана на 22.05.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-5677/2
7 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3502.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија”, бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2015 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА НА ЈП „СТРЕЖЕВО” – БИТОЛА ЗА 2013
ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка на ЈП „Стрежево” – Битола за 2013 година, бр.02-355/2 од 22.5.2015 година, усвоена од Управниот одбор на ова претпријатие, на седницата, одржана на 22.5.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-5678/1
7 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3503.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија”, бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2015 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗ-
ВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТРЕЖЕВО” –
БИТОЛА ЗА 2013 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈП „Стрежево” – Битола за 2013 година, бр. 02-355/5 од 22.5.2015 година, усвоен од Управниот одбор на ова претпријатие, на седницата, одржана на 22.5.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5678/2
7 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3504.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015 и 106/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.07.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за информатичко општество и администрација му престанува користењето на движните ствари и тоа:

ДВИЖНИ СТВАРИ			
Ред.бр.	Ин. број.	Опис	Вредност во денари
1	130140	Кукиште РС НР Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
2	130141	Кукиште РС НР Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
3	130142	Кукиште РС НР Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
4	130143	Кукиште РС НР Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00
5	130144	Кукиште РС НР Pro 3500 И 3 МТ, D5R80EA и Монитор 19" HP W1972 A	28.184,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.

Член 3

Министерот за информатичко општество и администрација склучува договор со претседателот на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6016/1
7 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3505.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Да се изврши продажба на недвижни ствари, сопственост на Република Македонија – корисник Министерството за финансии кои се наоѓаат на улица Никола Карев, број 1, Валандово, лоциран на КП бр.2101, запишани во ИЛ бр.2454, КО Валандово и ИЛ бр.10294, КО Валандово (г.р.), објекти од поранешен „6-ти Ноември“ АД - Валандово, во површина од 13231м² и тоа:

Недвижен имот лоциран на КП бр.2101, запишан во ИЛ.2454 за КО Валандово:

- Зграда – 1, влез 1, кат 01, внатрешна површина 1297м², намена на зграда Б4,
- Зграда – 1, влез 1, кат 02, внатрешна површина 1303м², намена на зграда Б4,
- Зграда – 1, влез 1, кат 03, внатрешна површина 1306м², намена на зграда Б4,
- Зграда – 1, влез 1, кат 04, внатрешна површина 1308м², намена на зграда Б4,
- Зграда – 1, влез 1, ПР, внатрешна површина 1254м², намена на зграда Б4-6,
- Зграда – 12, влез 1, ПР, внатрешна површина 98м², намена на зграда Б4-6,
- Зграда – 3, влез 1, ПР, внатрешна површина 975м², намена на зграда Б4-6,
- Зграда – 4, влез 1, ПР, внатрешна површина 1004м², намена на зграда Б4-6,
- Зграда – 5, влез 1, ПР, внатрешна површина 1007м², намена на зграда Б4-6,
- Зграда – 6, влез 1, ПР, внатрешна површина 1007м², намена на зграда Б4-6 и
- Зграда – 7, влез 1, ПР, внатрешна површина 1007м², намена на зграда Б4-6,

Недвижен имот лоциран на КП бр.2101, запишан во ИЛ.10294 за КО Валандово (г.р.):

- Зграда – 16, влез 1, ПР, внатрешна површина 22м², намена на зграда Б4-6,
- Зграда – 11, влез 1, ПР, внатрешна површина 5м², намена на зграда Б4-6,
- Зграда – 2, влез 1, ПР, внатрешна површина 17м², намена на зграда Б4-6,
- Зграда – 18, влез 1, ПР, внатрешна површина 9м², намена на зграда Б4-6,
- Зграда – 15, влез 1, ПР, внатрешна површина 47м², намена на зграда Б4-6,
- Зграда – 13, влез 1, ПР, внатрешна површина 97м², намена на зграда Б4-6,
- Зграда – 13, влез 1, ПР, внатрешна површина 5м², намена на зграда Б4-6,
- Зграда – 14, влез 1, ПР, внатрешна површина 105м², намена на зграда Б4-6,

- Зграда – 17, влез 1, ПР, внатрешна површина 15м², намена на зграда Б4-6,
- Зграда – 19, влез 1, ПР, внатрешна површина 7м², намена на зграда Б4-6,
- Зграда – 8, влез 1, ПО, внатрешна површина 287м², намена на зграда Б4-6,
- Зграда – 8, влез 1, ПР, внатрешна површина 502м², намена на зграда Б4-6,
- Зграда – 9, влез 1, ПО, внатрешна површина 91м², намена на зграда Б4-6,
- Зграда – 9, влез 1, ПР, внатрешна површина 87м², намена на зграда Б4-6,
- Зграда – 10, влез 1, ПР, внатрешна површина 111м², намена на зграда Б4-6,
- Зграда – 11, влез 1, ПР, внатрешна површина 30м², намена на зграда Б4-6 и
- Зграда – 2, влез 1, ПР, внатрешна површина 228м², намена на зграда Б4-6.

Член 2

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења број СВ V 31/2014 од 22.10.2014 година, во која е проценета вкупната вредност на имотот на износ од 66.212.376,00 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 66.212.376,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница:

www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6072/1
7 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3506.

Врз основа на член 47 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Да се изврши продажба на движни ствари, сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за финансии кои се наоѓаат на улица Никола Карев, број 1, Валандово, лоцирани во објекти од поранешен „6-ти Ноември“ АД - Валандово и тоа:

- котлара 1992 година, ТРК Загреб 1,
- Машина за паковање 1988 година, 21 Мај Белград, ФОПИ Пик 33
- Машина за фотокопија 1984 година, ЕИ Ниш,
- Машина за фотокопија 1984 година, ЕИ Ниш,
- Вертикална пакерица 1988 година, Ф.КЛАИК – Крагуевац,
- Машина пакерица ЕКО Велење,
- Машина за шеќер во прав 1989 година, 21 Мај Белград, Тип ФЛОПИ Пак,
- Машинска опрема за котлара, 1992 година,
- Опрема за ферментирање тутун ВЕНТИЛАТОР, производство ф-ка за вентилациони, термички, млински и силосни уреди – Загреб со фабрички број 104089,104086, година на производство - 1979 година,
- Опрема за резервна котлара,
- Опрема за манипулација со тонга,
- Товарен лифт, резервоар за гориво,
- Резервоар за гориво,
- Ситен инвентар со непозната количина,
- Машина за пакување марка ФОПИПАК 33, фаб.бр.83.01/20 инсталирана снага 2,47 WW, производство 21 Мај, Белград, година на производство - 1988 година,
- Машина за мелење шеќер во прав, марка ФОПИПАК 2000, фаб.бр.84.56/9 – инсталирана снага 6,5 kww, производство на 21 Мај, Белград, година на производство - 1989 година,
- МРК 1, со фабрички број 77, производство на ЕИ Ниш, година на производство - 1986 година,
- МРК 1, нечиток број, производство на ЕИ Ниш, година на производство - 1986 година,
- МРК 1, нечиток број, производство на ЕИ Ниш, година на производство 1986 година,
- Вертикална пакерица ВП-ЕД 4-Р со фабрички број 127, производство на фабриката Филип Кљаиќ од Крагуевац, година на производство 1988 година,
- Вертикална пакерица ВП-ЕД 2-СК со фабрички број 128, производство на фабриката Филип Кљаиќ од Крагуевац, година на производство 1988 година,
- Полипропиленско електронско дозирање, производство на фабриката Филип Кљаиќ од Крагуевац, година на производство 1989 година,

- Пржилница за кафе марка 400, производство на фабриката Боро Каевик од Скопје, година на производство 1989 година,

- Мелница за кафе марка 150, производство на фабриката Боро Каевик од Скопје, година на производство 1989 година.

Член 2

Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења број СВ V 31/2014 од 22.10.2014 година, во која е проценета вкупната вредност на имотот на износ од 5.969.006,00 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 5.969.006,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница:

www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6072/2
7 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3507.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ ПРОБИШТИП ЗА 2014 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип во 2014 година број 02-325/40 од 3.06.2015 година и 02-325/39 од 3.06.2015 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 3.06.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6112/1
7 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3508.

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ВО РАБОТЕЊЕТО ИСКАЖАНИ ВО ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2014 ГОДИНА НА ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ ПРОБИШТИП

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за употреба на средствата во работењето искажани во Годишната сметка за 2014 година на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип број 02-325/41, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 3.06.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6112/2
7 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3509.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација бр.42-3286/1 од 7 април 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6115/1
7 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3510.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 и 44/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Член 1

Со оваа одлука на општина Аеродром се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со вкупна површина од 3127м² кое претставува:

ГП 1.14 составена од:

- дел од КПбр.197/1 КО Кисела Вода 2 со површина од 17м² евидентирано во Имотен лист бр. 105210;
- дел од КПбр.197/1 КО Кисела Вода 2 со површина од 23м² евидентирано во Имотен лист бр. 105210;
- дел од КПбр.197/1 КО Кисела Вода 2 со површина од 85м² евидентирано во Имотен лист бр. 105210;
- КПбр.198/2 КО Кисела Вода 2 со површина од 52м² евидентирано во Имотен лист бр. 105210;
- КПбр.217/12 КО Кисела Вода 2 со површина од 1717м² евидентирано во Имотен лист бр. 105210 и
- КПбр.196 КО Кисела Вода 2 со површина од 425м² евидентирано во Имотен лист бр. 42580.

ГП 1.21 составена од:

- КПбр.217/11 КО Кисела Вода 2 со површина од 808м² евидентирано во Имотен лист бр. 105209,
- согласно Извод од Детален урбанистички план локалитет Црква – УЕ А, бр.24-сл/2 од 04.06.2015 година, со намена за изградба на парковско зеленило Д1.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6196/1
7 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3511.

Врз основа на член 40 став 1 и став 2 алинеа 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/2015 и 106/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Во Одлуката за давање во закуп дел од недвижна ствар со непосредна спогодба на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.88/2015) во членот 3 зборовите: „Министерството за култура“ се заменуваат со зборовите: „Националната установа Национална и Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ од Скопје“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6225/1
7 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3512.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015 и 106/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура му престанува користењето на движните ствари – уметнички дела, и тоа:

Реден број	Назив и опис на движни ствари	Количина	Вкупна вредност во денари
1	СЛАВИЦА ЈАНЕШЛИЕВА - БАЧВАРСКА - Крик, 2002, инсталација, 300х300х300	1	140.000,00
2	БОГДАН ГРАБУЛОВСКИ-БОНАЧ - Цар и царица (композиција), мермер и стакло, 1994, 4х30х11,5,11,5 и 2х14х12х0.3	1	80.000,00
3	ИСКРА ДИМИТРОВА - Папочна врвка, 1998, инсталација	1	100.000,00
4	ГОЦЕ НАНЕВСКИ - Сегмент 7 (50 or 50), 234х46х8, метал и пластика	1	140.000,00
5	ИГОР СЕКОВСКИ - Порти, 2005, компјутерска графика дигитален печат на хартија, 150х300	1	60.000,00
6	ГОРАЗД ПОПОСКИ - Водена наметка, 2008, рељеф од бел мермер, 99х142х2	1	180.000,00
7	СТЕФАН СТЕФАНОВ - Лена Стефанова, Пејзаж, 1951, акварел, 32х24	1	25.000,00
8	МИРНА АРСОВСКА - Автопортрет, кинетички објект, 1996, 50х80х120	1	100.000,00
9	БОРИС ШЕМОВ - Шерирана екстензија, 2012, комп. графика дигитален печат на сатен, 66х200	1	60.000,00
10	ГОРДАНА ВРЕНЦОСКА - Килим, 2010, мапа од 12 графики, 12х(50х70)	1	33.000,00
11	АНТОНИ МАЗНЕВСКИ - TV Landscape, 1994, објект, ТВ кутии, 500х150х50	1	200.000,00
12	БЕДИ ИБРАХИМ - Семејно стебло, 2005, скулптура, 180х45х45	1	120.000,00
13	ЛАДИСЛАВ ЦВЕТКОВСКИ - Глобализација во сино (триптих), 2009, дигитален печат, 100х460	1	100.000,00
14	МИРОСЛАВА МИКИЦА ТРУЈКАНОВИЌ - „Трпана“, 2008, 150х150, принт на платно	1	80.000,00
15	БОРЧЕ БОГОЕВСКИ - „Misterium“, 2011, објектобоен медијанан фиберглас, 160х30	1	70.000,00
16	ДИТА СТАРОВА ЌЕРИМИ - „Црвени вибрации“, 100х200, плиптх акрил на платно, 2013	1	40.000,00
17	МИХАИЛ КОРУБИН - Модести Блеиз, 2012, м.п., 140х100	1	50.000,00
18	ЈОВАН ТОДЕ ИВАНОВ - „Циганче“, цртеж - графика 70х50	1	50.000,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Музеј на современа уметност - Скопје.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Музеј на современа уметност - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6239/1
7 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3513.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015 и 106/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура му престанува користењето на движните ствари – уметнички дела, и тоа:

Реден број	Назив и опис на движни ствари	Количина	Вкупна вредност во денари
1	ЖАНЕТА ВАНГЕЛИ - „Екс -ФИРОМ-изам, или непрестајната желба по вечноста“, инк-џет отпечаток, 220x180, диптих, 90x63, (вкупно 3 парчиња), 1998	1	180.000,00
2	БЛАГОЈА МАНЕВСКИ - „Каум“, метал хартија стакло, 240x170x62, 1995	1	200.000,00
3	ЗЛАТКО ПОПОВСКИ - Радмило Попоски „12 Ноември“, 1969, молив на хартија, 70x99	1	200.000,00
4	ТОМЕ АЦИЕВСКИ - Обредни предмети, 1993, патинирано дрво, 300x300x200	1	180.000,00
5	РУМЈАНКА ТАШОВСКА - Вељо Ташовски, Рефлекси 6, 2007, ком.тех, 200x145	1	180.000,00
6	СТЕФАН СТЕФАНОВ - Лена Стефанова, Портрет на дете во профил 1947, акварел, 23x30	1	30.000,00
7	МАЈА КИРОВСКА - Крвта не е вода, водата е црвена, црвената е боја, инсталација, 2013, 350x140x200	1	60.000,00
8	СИМОН ШЕМОВ - Света шума, висечка светлосна инсталација, 1997-2002, 235x50x50	1	180.000,00
9	АЛЕКСАНДРА ПЕТРУШЕВСКА – РИСТОВСКА - 13 км од центарот 3, 2005 м.п., 160x200	1	100.000,00
10	НАТАША МИЛОВАНЧЕВ - Циклус Слики од градот (триптих), 2005, акрил на платно, 50x150	1	55.000,00
11	ЈАСМИНКА НОВКОВСКА - Слепците, 2001, комб.тех., 200x200	1	100.000,00
12	СУНЧИЦА АРИЗАНОВА - Илија Аризанов, Слика и дело, 1995, м.п. 100x80	1	120.000,00
13	АЛЕКСАНДАР СПАСОВСКИ - „Шпорет“, мултимедијална скулптура, 50x38x28, 2010	1	50.000,00
14	АНГЕЛ МИОВ - „Everything rools but something must be pushet“, 2012, објект, 120x140x80	1	60.000,00
15	ВЕРА КАЛЧЕВСКА - Ристо Калчевски „Слика 98-80, 1980“ масло на платно, 1980, 100x81	1	200.000,00
16	РУБЕНС КОРУБИН - „Талкање“, 1996, 100x130, акрилик на платно	1	120.000,00
17	ФИЛКА НАУМОВСКА - Вангел Наумовски, Пејсаж, 1954, масло на лесонит, 70x92	1	200.000,00

18	ГЛИГОР ЧЕМЕРСКИ - „Ева“, 2004 год, м.п.117х87	1	200.000,00
19	БИЉАНА ИВАНОВА - Методија Ивановски -Менде „Летна бавча“, 107х171, масло на платно, 1956	1	100.000,00
20	ЧАСЛАВ МАРКОВИЌ - Мојата слика, 2012, м.п., 35х40	1	18.000,00
21	АТАНАС БОТЕВ - (Дез)интеграции, 2007, м.п., 130х162	1	90.000,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Национална галерија на Македонија - Скопје.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Национална галерија на Македонија - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6239/2
7 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3514.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/2015 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура му престанува користењето на движната ствар – уметничко дело, и тоа:

Реден број	Назив и опис на движна ствар	Количина	Вкупна вредност во денари
1	ДАНКА ТОДЕ ЈАНКОВСКА - Тоде Ивановски „Бегалци 49” (Македонска голгота), цртеж 70x50	1	35.000,00

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Националната установа Музеј на Македонија - Скопје.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Музеј на Македонија - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-6239/3
7 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3515.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/2015 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура му престанува користењето на движните ствари – уметнички дела, и тоа:

Реден број	Назив и опис на движни ствари	Количина	Вкупна вредност во денари
1	АЛЕКСАНДАР СТАНКОВСКИ - Филип II Македонски, 2012, масло на панел, 190x130	1	140.000,00
2	АЛЕКСАНДАР СТАНКОВСКИ - Олимпија Марија, 2013, 190x130 масло на панел	1	140.000,00
3	АЛЕКСАНДАР СТАНКОВСКИ - Александар III Македонски, 2012, масло на панел, 190x130	1	140.000,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Македонски народен театар - Скопје.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Македонски народен театар - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-6239/4
7 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3516.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/2015 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура му престанува користењето на движните ствари – уметнички дела, и тоа:

Реден број	Назив и опис на движни ствари	Количина	Вкупна вредност во денари
1	ВЛАДИМИР ИЛИЕВСКИ - Тополи, 2012, м.п., 73,5x110	1	25.000,00
2	ДАНЧО ОРДЕВ - „100399”, масло на платно, 100x180, 1999	1	100.000,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за информатичко општество и администрација.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со министерот за информатичко општество и администрација со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6239/5
7 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3517.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014, 166/2014, 72/2015 и 98/2015), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република на Македонија“ бр. 72/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТОЛБНА ТРАФОСТАНИЦА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЕВН МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ – КЕЦ КИЧЕВО КО ТАЈМИШТЕ ОПШТИНА КИЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на столбна трафостаница за потребите на ЕВН Македонија АД Скопје – КЕЦ Кичево КО Тајмиште, општина Кичево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 985	Тајмиште	Осоје	каменар	0
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				4м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6250/1
7 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3518.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА СЕЛО КАЛАЊЕВО СО ИЗЛЕТНИЧКИ ЛОКАЛИТЕТ БЕЛА ВОДА КО КАЛАЊЕВО ОПШТИНА НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска патна инфраструктура за поврзување на село Калањево со излетнички локалитет Бела Вода КО Калањево, општина Неготино.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 1426м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
196 дел	Калањево	Чокорина	пасиште	5
315 дел	Калањево	Бела Вода	пасиште	4
279 дел	Калањево	Чокорина	нива	7
322 дел	Калањево	Бела Вода	пасиште	4
335 дел	Калањево	Бела Вода	пасиште	5
261 дел	Калањево	Чокорина	пасиште	4
326 дел	Калањево	Бела Вода	пасиште	4
294 дел	Калањево	Печкало	нива	8
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				17000м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6251/1
7 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3519.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 7.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижностите сопственост на Република Македонија, и тоа премер на објек-

тите на Државниот студентски дом „Томе Стефановски-Сениќ“ - Скопје, лоцирани на КП бр.12 заведени во Имотен лист бр.2431 и на КП бр.19 заведени во Имотен лист бр.10003, двете за КО Мацари, Бул. „Едвард Кардел“ во Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето на „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6428/1
7 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3520.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за планскиот опфат за изработка на Урбанистичко планска документација за спортски аеродром „Калишта“ – Струга.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6437/1
7 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3521.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Во Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.90/15), во членот 1 по алинејата 14 се додава нова алинеја 15, која гласи:

„стан бр. 10, кат 03 со површина од 65 м2, и подрумска просторија со површина од 7 м2 на улица „Скопска“ бр.1 во Кочани, број на зграда 1, влез 1, КП 15491, КО Кочани, Имотен лист бр. 2651.“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6451/1
7 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3522.

Врз основа на член 506 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана на 7.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА И КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2013 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одобрува Консолидираната годишна сметка и Консолидираните финансиски извештаи на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2013 година, УО бр.02-1990/301/4 од 28.03.2014 година, усвоени од Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата, одржана на 28.03.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7323/1
7 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3523.

Врз основа на член 99-б став (1) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013, 106/2013, 177/2014, 25/2015, 73/2015 и 83/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2015 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНА ПОМОШ ЗА ИСПЛАТА НА ЗАГУБИ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ И НЕПОВОЛНИ КЛИМАТСКИ НАСТАНИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува дополнителна помош за исплата на загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани на лица кои не се корисници на средства согласно член 14 од Законот за земјоделство и рурален развој.

Член 2

Дополнителната помош од членот 1 на оваа одлука се исплаќа во висина од 100% од утврдената загуба на приходи од продажба на земјоделски растенија и животни на земјоделски имот и штети на стакленици и пластеници.

Загубата од ставот 1 на овој член се утврдува согласно Уредбата за начинот на утврдување на неповолниот климатски настан, настанатата штета, пресметувањето на загубата на приходот, пресметката на штетата, постапката за исплатата на помошта („Службен весник на Република Македонија” бр.43/13).

Член 3

Дополнителната помош од членот 2 на оваа одлука се исплаќа како мерка предвидена во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7455/1
7 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3524.

Врз основа на член 17 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија” бр. 29/05, 36/11 и 41/14) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ГРУПАТА ЗА ПРОЦЕНА

1. За членови на групата за проценка се именуваат:
- м-р Горанче Савовски, директор на Бирото за јавна безбедност;
- м-р Љубчо Андоновски, директор на Управата за безбедност и контраразузнавање;
- Наке Чулев, директор на Агенцијата за разузнавање;
- Мутаир Максуд, заменик на директорот на Центарот за управување со кризи;

- д-р Шабан Салиу, директор на Дирекцијата за заштита и спасување;

- Екрем Зендели, заменик на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување;

- Генерал мајор Насер Сејдини, заменик на началникот на Генералштабот на Армијата на Република Македонија и

- Фердинанд Оцаков, раководител на воената служба за безбедност и разузнавање во Министерството за одбрана.

2. За раководител на Групата за проценка се определува Мутаир Максуд, заменик на директорот на Центарот за управување со кризи.

3. Со денот на донесувањето на ова решение престанува да важи Решението за именување членови на Групата за проценка, бр. 51-6855/1 од 26 ноември 2011 година. („Службен весник на Република Македонија” бр. 169/11).

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6268/1
7 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3525.

Врз основа на член 99 став 7 од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија” бр.99/2009, 57/2010, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 55/2013, 163/2013, 42/2014 и 199/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2015 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ПРОДАЖБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

1. Во Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија” бр.198/2014 и 42/2015) во Вториот дел, Глава I, точка I.2, подточка I.2.1, во ставот 1 број „37” се заменува со бројот „38”, бројот „1801” се заменува со бројот „1715”, бројот „111.174,58” се заменува со бројот „105.297,08”, бројот „23.385,79” се заменува со бројот „23.814,79”, бројот „35.116,17” се заменува со бројот „34.243,17”, бројот „586” се заменува со бројот „606” и бројот „3.139,81” се заменува со бројот „3.459,81”.

2. Во Глава II, точка II.2, подточка II.2.1, во ставот 1 бројот „5.414.420.895,00” се заменува со бројот „5.188.334.194,00” и бројот „5.399.669.647,00” се заменува со бројот „5.173.582.946,00”.

3. Прилозите 2.1, 8 и 9 се заменуваат со нови прилози 2.1, 8 и 9 кои се составен дел на оваа програма.

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-5929/1
7 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

Прилог бр.
2.1

I. 2a. Повеќегодишни проекти за изградба на објекти со станови наменети за продажба												
Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор (m2)	гаражи		подруми		Локација	
				број	површина (m2)		површина (m2)	број	површина (m2)	број	КП	КО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ГП 4.44 Букурешка бб	П+3	1	20	1,400.00		480.00			3060/2	596	Карпош
	ГП 2.1 ДУП Дебар маало 1	П+4	1			6,104.00	3,060.00			5175, 5180	2359	Центар 1
	ГП 3.1 ДУП Дебар маало 1	П+4	1			9,412.80	3,922.00			5175, 5176, 5179	3299	Центар 1
Скопје	ГП 2.58 Локалитет Клинички блок Димитар Мирчев бб	П+4+Пк	1	46	4,200.00		1,400.00			403/2, 415, 416, 414, 413, 417/1, 417/3, 410, 404/2, 412, 421/4	1469	Центар 2
	Г.П.6.5. Локалитет Црква-УЕ Б	П+12+Пк	1	182	10,920.00	420.00	2,725.00			755/19	2712	Кисела Вода 2
	Објект 1.12 РЦ Аеродром	П+4+Пк	1	48	3,294.11	768.16		48	232.28	1734/1, 1734/22, 1734/32	2544	К.Вода 2
	Објект 1.2 МЗ Тафталиџе 30 УБ Здравко Цветковски	П+4+Пк	1	51	2,685.60	671.40	671.40			2789, 2790, 2791/1, 2792	3104	Карпош
Битола	Објект 1.3 МЗ Тафталиџе 30 УБ Здравко Цветковски	П+4+Пк	1	34	2,103.66	120.69	1,115.49			2788, 2787/2, 2785, 2775/3, 2787/1, 2776/3, 2786, 2776/5, 2783, 2784	1548	Карпош
	Максим Горки бр.9	П+3+Пк	1	9	463.50	329.60		9	220.00	11961	393	Центар 1
	АРМ четврт 1 Блок 2 објект 2.1	П+5	1	83	5,130.00		2,210.00			17595/1 дел	44360	Битола
	АРМ четврт 1 Блок 2 објект 2.2	П+5	1	59	3,300.00		1,912.00					
Охрид	Довлецик 3 Ламела 1,2,3,4 и 5	П+5 и П+6	1	134	8,380.81	377.92		134	318.74	5876/9, 6034/4, 6035/2, 6034/6, 5877/5, 6033/2	4088, 1827, 882, 2834, 697, 26	Битола
	Довлецик 4 Ламела 1,2,3,4 и 5	П+5 и П+6	1	134	8,380.81	377.92	1,262.50	134	318.74			
	Булевар 1 Мај бб П2	П+4+Пк	1	42	2,251.46	309.70		42	309.70	4725/2	1261	Битола
	Бејунар блок 7.10	П+5+Пк	1	62	3,692.00		633.78			6605/1, 6606/1	2306	Охрид
Прилеп	Бејунар блок 7.11	П+5+Пк	1	63	3,752.00		644.00			6605/1, 6606/1	2306	Охрид
	ГП 2.18 ул. Железничка бб	П+3+Пк	1	20	1,200.00	320.00		20	320.00	8819	907.8	Охрид 2
	Борка Талески бр. 76	П+1+Пк	1	4	280.00	109.00	108.00			17936/1	234	Прилеп
	Гр. Парцела 2.1 за КП бр. 12948/1	П+4+Пк	1	33	1,958.00			33	354.66	12948/1	1559	Кочани
Штип	Центар Г.П. 2.7	П+2+Пк	1	9	473.63	157.00		9	157.00	8336/1	351.13	Штип

Кавадарци	ПП Б. 41	П+3+Пк	1	10	476.25				10	95.25	11601/1 11601/2 11601/3 11601/4 11601/5 11601/6 11601/7	226	Кавадарци2
	ПП Б. 42	П+3+Пк	1	10	731.25				10	146.25	11602	325	Кавадарци2
Струмица	ПП 20-15	П+6	1	41	2,460.00			1025.00			7377	1337	Струмица
	УРБАН БЛОК 37	П+6	6	436	26,160.00	1,538.00		7000.00	124	540.00	7034/3	16486.5	Струмица
Тетово	Т.107.1 Гостиварска Ламела 3	П+6+Пк	1	33	2,415.00				33	220.00	8670	4064	Тетово 2
Гостивар	Урбан Блок 1	П+3	1		908.80					227.20	4576/1 4576/2 4569/3 4577/4	310	Гостивар
	Гр. Парцела А1 .486												
Струга	Плетишта	П+2	4	8	549.00	277.00					2832/1 3189/1 3188/2 2831/6	7377	Струга
Велес	Блок 3 ГП 3.2 ДУП за УЕ VII-блок 42 локалитет КАСАРНА	П+6	3	144	8,640.00	1,612.80	6074.00				7180/3	6074	Велес
Изградба на објекти на локации кои не се задржуваат согласно важечки ДУП, а на локациите е планирана станбена изградба													
Скопје	ул. Никола Тримпире бр. 29												
	ул. Шитска бр. 32												
	ул. Иво Лопа Рибар бр. 125А												
	Бул. 3-та Македонска бригада бр. 3/49												
Битола	ул. Симеон Кавракиров бр. 22												
	ул. Јане Сандански бр. 30												
	Вкупно 12а.		38	1,715	105,297.08	23,814.79	34,243.17		606	3,459.81			

Прилог бр.
2.1

Прилог бр. 8

Група на објекти	Број на објекти	станови		деловен простор (m ²)	гаражи		подруми	
		број	површина (m ²)		површина (m ²)	број	површина (m ²)	број
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.1. Довршување на станови во градба од предходни програми, наменети за продажба	2	146	10,772.16	438.82	2,486.03	0	0.00	
I.2. Изградба на објекти со станови наменети за продажба за 2015 година	2	146	9,597.00	1,171.50	3,400.00	0	0.00	
I.2a. Повеќегодишни проекти за изградба на објекти со станови наменети за продажба	38	1,715	105,297.08	23,814.79	34,243.17	606	3,459.81	
I.3 Станови за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други станбено необезбедени лица)	4	108	7,209.31	549.87	0.00	108	824.07	
I.4 Изградба на објекти за индивидуално домување	100	300	15,000.00					
I.5. Изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи	33	1,741	71,942.90	2,160.94	353.97	1,697	10,357.24	
I.6. Изградба на станови за реализација на Законот за денационализација	4	57	3,112.20	386.08	10.22	56	464.08	
ВКУПНО	183	4,213	222,930.64	28,522.00	40,493.39	2,467	15,105.21	

Пилт бр. 9

ГРУПА НА ОБЈЕКТИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Земјиште (експропријација) (ден)	Геомеханички работи (ден)	Проектирање урбанистички, идеен основен проект (ден)	Ревизија (ден)	Надомест за уредување на градежно земјиште (ден)	Вредност на градежно, градежно занатски работи и инсталации (ден)	Надворешни приклучоци, партерно уредување, паркинг, контрола на бетон (ден)	Градостаница (ден)	Дополнителни и непременливи работи и такси (ден)	Вкупно чинење на објектите (ден)	Исплатено до крај на 2014 год. (ден)	Потребни средства за вкупно довршување (ден)	Потребни средства само за 2015 год. (ден)
II.1 Довршување на станови во градаод предходни програми наменети за продажба		0	286,000	13,542,839	120,870	88,052,508	389,765,924	680,690	7,789,560	7,795,318	508,033,809	227,862,671	280,171,139	286,340,242
II.2 Изградба на објекти со станови наменети за продажба		71,304,066	317,950	13,488,249	148,424	78,510,839	372,701,993	1,502,855	7,627,119	8,976,166	554,577,659	4,613,191	549,964,469	111,382,130
II.2a Повторгодишни проекти за изградба на објекти со станови наменети за продажба		112,639,000	6,785,742	89,227,603	5,755,861	627,506,040	4,144,188,494	17,241,146	100,334,412	84,655,896	5,188,334,194	14,751,248	5,173,582,946	7,469,894
II.3 Станови за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други станбено необезбедени лица)		0	452,590	4,007,923	674,131	27,633,965	227,482,566	1,005,059	7,307,547	4,698,930	273,262,702	764,387	272,498,314	38,806,074
II.4 Изградба на објекти за индивидуално домување											461,250,000	0	461,250,000	10,000,000
II.5 Изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи		6,839,551	4,703,124	41,927,629	2,248,621	236,540,648	2,800,833,876	10,847,154	83,395,715	64,296,450	3,241,732,767	1,116,271,086	2,125,461,681	200,000,000
II.6 Изградба на станови за реализација на Законот за денационализација		0	141,720	2,247,411	7,643	9,600,715	109,816,635	445,979	3,641,600	2,098,296	128,000,000	207,553	127,792,447	2,000,000
II.7 Довршување на објекти по Одлуката на Влада на РМ											4,512,900,161	1,545,619,504	2,967,280,657	596,634,584
СЕ ВКУПНО		190,782,617	12,687,127	164,441,754	8,955,550	1,067,844,705	8,044,889,488	31,722,883	210,095,953	162,521,056	14,868,091,293	2,910,089,639	11,958,001,683	1,232,632,924

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3526.

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14) и точка 31 од Одлуката за проверка на автентичноста и соодветноста, условите и начинот на враќање на книжните и кованите пари во оптек („Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/15), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

У П А Т С Т В О

ЗА ВИДОТ И НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ И НИВНО КОРИСТЕЊЕ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОВЕРКА НА АВТЕНТИЧНОСТА И СООДВЕТНОСТА, УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВРАЌАЊЕ НА КНИЖНИТЕ И КОВАНИТЕ ПАРИ ВО ОПТЕК

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со ова упатство се пропишуваат видот и начинот на доставување на податоците од страна на банките и друштвата за снабдување со готовина (во натамошниот текст: центри за готовина) и нивното користење при спроведување на Одлуката за проверка на автентичноста и соодветноста, условите и начинот на враќање на книжните и кованите пари во оптек („Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/15).

Податоците се однесуваат за обработените пари, начинот на нивното доставување и начинот на нивното користење, како и формата и содржината на обрасците - барањата коишто се доставуваат до Народната банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народната банка) за тестирање на машините за обработка на парите и барањата за обуки на работниците за оспособување за вршење проверка на парите и утврдување на нивната автентичност и соодветност за оптек.

2. Банките и центрите за готовина се должни да ги достават сите податоци коишто се неопходни за следење на начинот на спроведување на Одлуката за проверка на автентичноста и соодветноста, условите и начинот на враќање на книжните и кованите пари во оптек до Народната банка.

3. Обрасците за известување се состојат од групи податоци коишто банките и центрите за готовина треба соодветно да ги пополнат.

II. ВИДОВИ ПОДАТОЦИ, НАЧИН И РОКОВИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Прибирање податоци

4. Податоците коишто банките и центрите за готовина се должни да ги доставуваат до Народната банка се дадени во прилогот 1, прилогот 2, прилогот 3 и прилог 4 коишто се составен дел на ова упатство.

5. Во зависност од природата, доставените податоци се поделени на главни - основни податоци и на оперативни податоци.

Главните податоци даваат информации за банките и центрите за готовина коишто вршат обработка на пари.

Оперативните податоци даваат информации за обработените пари и за враќањето на парите во оптек.

Оперативните податоци се доставуваат според бројот на парчиња (количина), кумулативно и според апенската структура.

Доставувањето на податоците се врши на квартална основа, до 15-тиот ден по истекот на кварталот за кој се однесуваат.

Доставување барања до Народната банка

6. Податоците коишто се однесуваат на работењето на машината за обработка на парите, коишто банката, центарот за готовина, производителот, снабдувачот или овластениот застапник ги поднесуваат до Народната банка, се дадени на образецот во прилогот 5 - Барање за проверка на работењето на машината за обработка на пари.

7. Барањето за оспособување на работниците за вршење проверка на парите за утврдување на нивната автентичност и соодветност за оптек, се доставува на образецот даден во прилогот 6 - Барање за обука на работниците за вршење обработка на пари.

III. КОРИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ

8. Народната банка може да објави извештаи или статистички показатели, употребувајќи ги прибраните податоци согласно со ова упатство, при што објавувањето на податоците е агрегирано така што ниту еден податок не може да се однесува за поединечен (конкретен) субјект.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

9. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

У. бр. 24408

9 јули 2015 година

Скопје

Гувернер,
Димитар Богов, с.р.

Прилог 1

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТВАРЕНИОТ ПРОМЕТ НА ПАРИ

1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАТА/ЦЕНТАРОТ ЗА ГОТОВИНА

Назив и седиште:	
Име и презиме на лицето за контакт:	
Телефонски број:	
Електронска адреса:	

2. ПЕРИОД ЗА КОЈ СЕ ДОСТАВУВА ИЗВЕШТАЈОТ

--

3. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОМЕТОТ НА ПАРИ

Книжни пари

Апоен	Благајни		Машини за исплата и уплата на книжните пари	
	Вкупно исплатено	Вкупно уплатено	Вкупно исплатено	Вкупно уплатено
10 денари				
50 денари				
100 денари				
500 денари				
1000 денари				
5000 денари				
Вкупно:				

Ковани пари

Апоен	Вкупно исплатено	Вкупно уплатено
1 денар		
2 денари		
5 денари		
10 денари		
50 денари		
Вкупно:		

Забелешка: Во табелите се внесува вкупниот број парчиња на книжните и кованите пари на ниво на банка/центар за готовина.

(место и датум)

М.П.

(име и презиме)

(потпис на одговорното лице)

Прилог 2

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОБРАБОТЕНИТЕ ПАРИ

1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАТА/ЦЕНТАРОТ ЗА ГОТОВИНА

Назив и седиште:	
Име и презиме на лицето за контакт:	
Телефонски број:	
Електронска адреса:	

2. ПЕРИОД ЗА КОЈ СЕ ДОСТАВУВА ИЗВЕШТАЈОТ:

3. ПОДАТОЦИ ЗА ОБРАБОТЕНИТЕ ПАРИ

Книжни пари обработени на машина:

Апоен	Вкупно обработени	Соодветни за оптек	Несоодветни за оптек
10 денари			
50 денари			
100 денари			
500 денари			
1000 денари			
5000 денари			
Вкупно:			

Книжни пари обработени рачно:

Апоен	Вкупно обработени	Соодветни за оптек	Несоодветни за оптек
10 денари			
50 денари			
100 денари			
500 денари			
1000 денари			
5000 денари			
Вкупно:			

Ковани пари обработени на машина:

Апоен	Вкупно обработени	Соодветни за оптек	Несоодветни за оптек
1 денар			
2 денари			
5 денари			
10 денари			
50 денари			
Вкупно:			

Ковани пари обработени рачно:

Апоен	Вкупно обработени	Соодветни за оптек	Несоодветни за оптек
1 денар			
2 денари			
5 денари			
10 денари			
50 денари			
Вкупно:			

(место и датум)

М.П.

(име и презиме)

(потпис на одговорното лице)

Прилог 3

ПОДАТОЦИ ЗА МАШИНИТЕ
КОИШТО ГИ ПОСЕДУВА БАНКАТА/ЦЕНТАРОТ ЗА ГОТОВИНА

1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАТА/ЦЕНТАРОТ ЗА ГОТОВИНА

Назив и седиште:	
Име и презиме на лицето за контакт:	
Телефонски број:	
Електронска адреса:	

2. МАШИНИ СО КОИ РАКУВААТ КЛИЕНТИТЕ НА БАНКАТА

Тип	Производител	Име на машината	Ознака на хардверот и софтверот	Сериски број	Место и адреса на која се наоѓаат машините
CIM					
CRM					
CCM					
COM					
TARM ⁽¹⁾					
TAM ⁽¹⁾					

⁽¹⁾ Кога ја користат клиентите на банката.

3. МАШИНИ СО КОИ РАКУВААТ ОБУЧЕНИ РАБОТНИЦИ

Тип	Производител	Име на машината	Ознака на хардверот и софтверот	Сериски број	Место и адреса на која се наоѓаат машините
BPM					
BAM					
TARM					
TAM					

4. МАШИНИ ЗА ОБРАБОТКА НА КОВАНИ ПАРИ

Тип	Производител	Име на машината	Ознака на хардверот и софтверот	Сериски број	Место и адреса на која се наоѓаат машините
CPM					

5. МАШИНИ ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ НА КНИЖНИ ПАРИ (Банкомати)

Тип	Производител	Име на машината	Ознака на хардверот и софтверот	Сериски број	Место и адреса на која се наоѓаат машините
ATM					

Забелешка: Ако банката/центарот за готовина поседуваат повеќе машини или уреди од ист вид, се внесуваат посебно, една под друга.

(место и датум)

М.П.

(име и презиме)

(потпис на одговорното лице)

Прилог 4

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОБРАБОТЕНИТЕ ПАРИ

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

Податоци за банката/центарот за готовина кои вршат обработка на парите

Назив и седиште:	
Матичен број:	
Адреса:	
Име и презиме на лицето за контакт:	
Телефонски број:	
Електронска адреса:	

Податоци за корисникот на услугата

Назив и седиште:	
Адреса:	
Име и презиме на лицето за контакт:	
Телефонски број:	
Електронска адреса:	

2. ОПЕРАТИВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ОБРАБОТЕНИ ПАРИ

Период за кој се доставува извештајот:	
--	--

Забелешка: Во следните табели, потребно е да го внесете бројот на обработени книжни и ковани пари.

1) Податоци за машинска обработка на парите

Книжни пари

Апоен	Вкупно обработени	Соодветни за оптек	Несоодветни за оптек
10 денари			
50 денари			
100 денари			
500 денари			
1000 денари			
5000 денари			
Вкупно:			

Ковани пари

Апоен	Вкупно обработени	Соодветни за оптек	Несоодветни за оптек
1 денар			
2 денари			
5 денари			
10 денари			
50 денари			
Вкупно:			

2) Податоци за рачна обработка на парите*Книжни пари*

Апоен	Вкупно обработени	Соодветни за оптек	Несоодветни за оптек
10 денари			
50 денари			
100 денари			
500 денари			
1000 денари			
5000 денари			
Вкупно:			

Ковани пари

Апоен	Вкупно обработени	Соодветни за оптек	Несоодветни за оптек
1 денар			
2 денари			
5 денари			
10 денари			
50 денари			
Вкупно:			

3) Податоци за прометот на пари*Книжни пари*

Апоен	Примени од корисникот на услугата	Предадени на корисникот на услугата
10 денари		
50 денари		
100 денари		
500 денари		
1000 денари		
5000 денари		
Вкупно:		

Ковани пари

Апоен	Примени од корисникот на услугата	Предадени на корисникот на услугата
1 денар		
2 денари		
5 денари		
10 денари		
50 денари		
Вкупно:		

(место и датум)

М.П.

(име и презиме)

(потпис на одговорното лице)

Прилог 5

БАРАЊЕ ЗА ПРОВЕРКА НА РАБОТЕЊЕТО НА МАШИНАТА ЗА ОБРАБОТКА НА ПАРИТЕ

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО	
Назив и седиште:	
Матичен број:	
Адреса:	
Име и презиме на лицето за контакт:	
Телефонски број:	
Електронска адреса:	

ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ НА МАШИНАТА	
Производител:	
Адреса:	
Електронска адреса:	
Телефонски број:	

ПОДАТОЦИ ЗА МАШИНАТА	
Име - Тип:	
Модел:	
Верзија:	
Верзија на софтверот:	
Фабрички број:	
Машината обработува:	а) книжни пари издадени од НБРМ б) ковани пари издадени од НБРМ
Кои апоени на книжни пари ги обработува машината?	а) 10 ден. б) 50 ден. в) 100 ден. г) 500 ден. д) 1000 ден. ѓ) 5000 ден.
Кои апоени на ковани пари ги обработува машината?	а) 1 ден. б) 2 ден. в) 5 ден. г) 10 ден. д) 50 ден.
Машината обработува пари и ги сортира по следниве категории: 1) соодветни пари за оптек 2) несоодветни пари за оптек 3) одбиени пари (не се препознаени како денари, постои сомнеж дека се фалсификувани и денари за кои не може со сигурност да се утврди дека се автентични).	а) да б) не
Ако одговорот од претходното прашање е негативен, опишете како машината ги сортира парите во текот на обработката.	
Дали информациите за апоените коишто ги обработува машината се видливи на соодветната машина?	а) да б) не
Број на ориентации на парите при обработката.	а) 1 б) 2 в) 3 г) 4
Кои заштитни елементи на книжните пари ги проверува машината?	а) УВ б) ИР в) магнетизам г) _____

Кој е овластен за поставување на параметрите за автентичност и физичките карактеристики на книжните пари кај машината?	а) оператор б) лице овластено за одржување в) производителот на машината г) _____
Дали постои можност машината дополнително да се приспособи за воведување нови апоени на пари?	а) да б) не
Дали постои можност машината дополнително да се приспособи за откривање новоевидентирани фалсификувани пари?	а) да б) не

(место и датум)

М.П.

(име и презиме)

(потпис на одговорното лице)

Прилог 6

**БАРАЊЕ ЗА ОБУКА НА РАБОТНИЦИ
ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБРАБОТКА НА ПАРИ**

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО:	
Назив и седиште:	
Организациска единица:	
Матичен број:	
Адреса:	
Име и презиме на лицето за контакт:	
Телефонски број:	
Електронска адреса:	

Податоци за работникот:			
Реден број	Име и презиме	Работно место	Број на лична карта

(место и датум)

М.П.

(име и презиме)

(потпис на одговорното лице)

3527.

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14) и точка 10 од Одлуката за условите и начинот за снабдување со книжни и ковани пари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/15), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

УПАТСТВО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА СНАБДУВАЊЕ СО КНИЖНИ И КОВАНИ ПАРИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со ова упатство се регулираат начинот и постапката на снабдување со книжни и ковани пари (во натамошниот текст: готовина), која е законско средство за плаќање во Република Македонија.

2. Снабдувањето со готовина се врши преку подигање книжни и ковани пари од Народната банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народната банка), нивна обработка, пакување, транспорт до корисници и враќање на готовината во Народната банка од страна на банките и друштвата за снабдување со готовина (во натамошниот текст: центри за готовина).

3. Работното време во Народната банка за работа со банките и центрите за готовина е од 8:30 часот до 15:30 часот.

II. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ПОДИГАЊЕ НА ГОТОВИНАТА

4. Банките што подигаат готовина од Народната банка, уплатуваат средства од својата сметка преку Македонскиот интербанкарски платен систем (во понатамошниот текст: МИПС) на посебна сметка на Народната банка, во износот што сакаат да го подигнат.

Центрите за готовина што подигаат готовина од Народната банка уплатуваат средства од својата сметка на посебна сметка во Народната банка.

5. Согласно со извршената уплата, банките и центрите за готовина доставуваат информација за апоенската структура на готовината во оптек, Народната банка може да изврши измена на доставената информација за апоенската структура на готовината и да изврши исплата на готовина со апоенска структура различна од бараната.

6. Подигањето на готовината можат да го вршат лица кои поседуваат овластување за подигање готовина од соодветниот орган на управување на банките или центрите за готовина.

Банките и центрите за готовина се должни на почетокот на секоја тековна година и по секоја измена, да достават заверен преглед на овластените лица кои ќе подигаат готовина. Центрите за готовина, покрај заверениот преглед на овластените лица, доставуваат и копија од договорот за снабдување со готовина.

При подигањето на готовината овластените лица со себе треба да го имаат овластувањето, како и документ за идентификација.

Освен на овластените лица, пристапот на други лица во Дирекцијата за трезорско работење не е дозволен.

7. Подигањето на готовината може да се изврши повеќе пати во текот на работниот ден, при што за секое подигање се врши уплата на средства на посебна сметка на Народната банка. Подигањето на готовината по извршената уплата не може да се изврши во време пократко од 1 час од моментот на доставување на информацијата за потребната апоенска структура.

При подигањето на готовината, овластените лица на банките и центрите за готовина се должни во присуство на овластените лица од Народната банка да ја пребројат готовината согласно со ознаките на пакувањето.

8. Минималната количина за подигање книжни пари е 1 пакет - бунт (1.000 парчиња) за апоените од 10, 50, 100, 500 и 1.000 денари и едно снопче од 100 парчиња за апоенот од 5.000 денари.

Минималната количина за подигање ковани пари е една вреќичка со 500 парчиња за апоените од 1, 2, 5, 10 и 50 денари.

9. За извршеното подигање готовина се изготвува денарски налог, којшто по пребројувањето на готовината и утврдувањето на точноста на примената готовина се потпишува и се заверува од овластените лица на Народната банка и овластените лица на банките и центрите за готовина.

Денарскиот налог се изготвува во три примерока, од кои два примерока за Народната банка, а еден примерок за банките и центрите за готовина.

10. За извршеното издавање на готовината, Народната банка наплатува провизија согласно со единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка.

11. Народната банка им издава книжни и ковани пари на банките и центрите за готовина коишто се спакувани на следниов начин:

- книжните пари се спакувани во бунтови (1.000 парчиња книжни пари), или запечатено пакување од 10.000 парчиња книжни пари на кое има етикета со следниве податоци: вид апоен, број на парчиња, номинална вредност, потпис на вработените кои ја спакувале готовината и датум на извршеното пакување;

- кованиите пари во апоен од 1, 2, 5, 10 и 50 денари се пакуваат во вреќички од 500 парчиња;

- на вреќичките има податоци за: видот на апоенот, бројот на парчињата, вредноста, потписот на вработените кои ја спакувале вреќичката и датумот на извршеното пакување.

По исклучок од ставот 1 алинеи 1, 2 и 3 од оваа точка, книжните пари во апоен од 5.000 денари може да се спакувани во снопчиња од 100 банкноти, кои се пребројуваат при примопредавањето.

III. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ВРАЌАЊЕ НА ГОТОВИНАТА

12. Готовината којашто се враќа во Народната банка треба да биде соодветно обработена и спакувана.

Банките и центрите за готовина се должни посебно да ги спакуваат и да ги издвојат излитените и оштетени книжни и ковани пари согласно со критериумите утврдени од страна на Народната банка.

13. Народната банка врши контрола и пребројување на готовината што ја прима од банките и центрите за готовина според ознаките на пакувањето.

14. Минималната количина за враќање книжни пари во Народната банка од страна на банките и центрите за готовина е 1 пакет - бунт (1.000 парчиња) за апоените од 10, 50, 100, 500 и 1.000 денари и едно снопче од 100 парчиња за апоенот од 5.000 денари.

Минималната количина за враќање ковани пари во Народната банка од страна на банките и центрите за готовина е една вреќичка со 500 парчиња за апоените од 1, 2, 5, 10 и 50 денари.

15. При враќањето на готовината, банките и центрите за готовина доставуваат заверен образец, налог - спецификација, којшто по пребројувањето на готовината се потпишува од овластени лица на Народната банка.

За вратената готовина, Народната банка изготвува денарски налог којшто се заверува и се потпишува од овластените лица на банките и центрите за готовина и овластените лица на Народната банка.

16. Народната банка го уплатува износот на примена готовина од банката преку МИПС, на сметка на банката, а за центарот за готовина го уплаќа на неговата сметка во овластена банка.

17. Банките и центрите за готовина се должни готовината којашто ја враќаат соодветно да ја спакуваат.

Банките и центрите за готовина се должни посебно да ги означат спакуваните излитени пари. Обработките, етикетите на бунтот и ознаките на запечатената пратка кај излитените пари се прецртуваат со вкрстени линии.

Оштетените пари, издвоени од страна на банките и центрите за готовина се предаваат во Народната банка посебно запечатени со ознака на банката и центарот за готовина, износот, апоенската структура, со назнака „оштетени пари“.

Сите книжни пари треба да бидат спакувани по апоени, свртени на една страна и едно лице, по 100 книжни пари во снопче, 10 снопочиња во пакет - бунт од 1000 парчиња и 10 бунта спакувани во една запечатена пратка од вкупно 10.000 парчиња.

На хартиениот обрач на снопочињата мора да стои ознака на банката и на центарот за готовина коишто го обработиле снопочето, датумот на пакување, видот на апоенот, бројот на парчиња (100), вредноста и потпис или шифра на две лица кои ги обработиле и ги контролирале снопочињата.

Десет снопочиња формираат бунт од 1.000 парчиња од ист апоен и се врзуваат со машина за врзување (вкрстено со лента за врзување) или вакумирање. На секој бунт се става датум на пакување со потпис на две лица кои го извршиле броењето и врзувањето или вакумирањето.

Запечатеното пакување од 10.000 парчиња мора да биде безбедно спакувано. На запечатената пратка се запишуваат името на банката и центарот за готовина, количината, вредноста, апоенот, датумот на пакување и потписи од лицата кои го извршиле пакувањето.

Банките и центрите за готовина, кованите пари ги предаваат во Народната банка спакувани на начин наведен во точка 11 од ова упатство.

IV. ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ РАЗЛИКИ ВО ПРАТКИТЕ (КУСОК И ВИШОК)

18. По извршениот прием на готовината, во Народната банка се врши детална контрола и пребројување на готовината (во натамошниот текст: обработка).

При обработката на готовината, доколку се утврди кусок, односно вишок, се составува записник за утврдената разлика во пратката. Записникот ги содржи следниве елементи:

- назив на банката и центарот за готовина од која е примена готовината;
- износ на утврдената разлика;
- број на парчиња и апоенска структура;
- датум на обработката на утврдената разлика;
- име и презиме на вработените кои ја обработиле готовината;
- забелешка.

Кон записникот се приложува ознаката на пакувањето.

Како кусок се третира и готовината од банките и центрите за готовина за која при обработката и експертизата ќе се утврди дека е фалсификат и таа се одзема.

19. Доколку при обработката на готовината која е означена како излитена или оштетена се пронајдат примероци коишто не ги исполнуваат критериумите утврдени од страна на Народната банка, ваквите примероци имаат третман на кусок.

20. Банката и центарот за готовина се должни да ја надоместат утврдената разлика во пратката врз основа на записникот од точка 18 од ова упатство. При надоместување на разликата во пратката - кусокот, за него се издава потврда за надоместената разлика.

Утврдениот вишок од пратката на готовина ѝ се враќа на банката, или на центарот за готовина со издавање потврда за вратен вишок, согласно со изготвениот записник.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

21. Со влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за утврдување на начинот и постапката на снабдување на банките со книжни и кованите пари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/11).

22. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

У. бр. 24411

9 јули 2015 година
Скопје

Гувернер,
Димитар Богов, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3528.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 и 33/2015), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/2011, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и 130/14), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтни деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 13.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 34,188
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 35,858
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 29,075
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 28,334
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 21,013

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што :

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 71,50
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 73,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 53,50
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 42,00
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 26,318

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	71,00	70,50	70,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	73,00	72,50	72,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	53,00	52,50	52,00
Е Л-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	41,50	41,00	40,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040

г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 21,735
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 21,760
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,234
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,219
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 14.07.2015 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1360/1
13 јули 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

3529.

Врз основа на членовите 203 и 218 став 1 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15 и 72/15), член 5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/08 и 85/09) и член 122 од Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 33/11, 5/13 и 172/14), Министерството за здравство и репрезентативниот Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија, на 26.6.2015 година, склучија

А Н Е К С

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 33/11, 5/13 и 172/14), по членот 61-в се додава нов член 61-г, кој гласи:

„Член 61-г

За поединечните работи односно занимања за работниците кои имаат засновано работен однос во јавните здравствени установи - универзитетски стоматолошки клинички центар и Институт за белодробни заболувања и туберкулоза – Скопје, и се избрани во наставно-научни, научни и соработнички звања и имаат засновано работен однос на медицински или стоматолошки факултет, се утврдуваат коефициенти за плата започнувајќи со исплата на платата за месец декември 2015 година, и тоа:

А) Соработнички звања (асистенти/помлади асистенти)

- доктор на медицина и стоматологија	3,568
- доктор на медицина и стоматологија - магистер	3,856
- доктор на медицина и стоматологија - специјалист	4,562
- доктор на медицина и стоматологија - специјалист - магистер	4,611
- доктор на медицински и стоматолошки науки	5,163

Б) Наставно-научни и научни звања

- доктор на медицински и стоматолошки науки	5,285
- научен соработник	5,285
- доктор на медицински и стоматолошки науки	5,347
- доцент	5,347
- доктор на медицински и стоматолошки науки	5,470
- виш научен соработник	5,470
- доктор на медицински и стоматолошки науки	5,531
- вонреден професор	5,531
- доктор на медицински и стоматолошки науки	5,592
- научен советник	5,592
- доктор на медицински и стоматолошки науки	5,654
- редовен професор	5,654

Усогласувањето на коефициентите од став 1 на овој член ќе се изврши во две фази почнувајќи со исплатата на платата за месец октомври 2015 до декември 2015 година, при што ќе се применуваат следните коефициенти:

А) Соработнички звања (асистенти/помлади асистенти)

Занимања	од октомври 2015г. до ноември 2015г.	од декември 2015г.
- доктор на медицина и стоматологија	3,280	3,568
- доктор на медицина и стоматологија - магистер	3,546	3,856
- доктор на медицина и стоматологија - специјалист	4,194	4,562
- доктор на медицина и стоматологија - специјалист - магистер	4,239	4,611
- доктор на медицински и стоматолошки науки	4,747	5,163

Б) Наставно-научни и научни звања

Занимања	од октомври 2015г. до ноември 2015г.	од декември 2015г.
доктор на медицински и стоматолошки науки -научен соработник	4,860	5,285
- доктор на медицински и стоматолошки науки - доцент	4,917	5,347
- доктор на медицински и стоматолошки науки - виш научен соработник	5,030	5,470
- доктор на медицински и стоматолошки науки - вонреден професор	5,085	5,531
- доктор на медицински и стоматолошки науки - научен советник	5,141	5,592
- доктор на медицински и стоматолошки науки - редовен професор	5,198	5,654

Коефициентите од став 1 на овој член ќе се применуваат за пресметка и исплата на основна плата за работното време поминато во јавната здравствена установа - универзитетски стоматолошки клинички центар и Институт за белодробни заболувања и туберкулоза – Скопје, согласно договорот за вработување.

За поединечните работи односно занимања за работниците кои имаат засновано работен однос во јавните здравствени установи - универзитетски стоматолошки клинички центар и Институт за белодробни заболувања и туберкулоза – Скопје, се утврдуваат коефициенти за плата започнувајќи со исплата на платата за месец декември 2015 година, и тоа:

- доктор на медицина и стоматологија - специјалист	4,562
- доктор на медицина и стоматологија - специјалист со магистратура	4,611
- доктор на медицина и стоматологија - примариус	4,979
- доктор на медицина и стоматологија - супспецијалист	5,007
- доктор на медицински и стоматолошки науки	5,163

усогласувањето на коефициентите од став 4 на овој член ќе се изврши во две фази почнувајќи со исплатата на платата за месец октомври 2015 до декември 2015 година, при што ќе се применуваат следните коефициенти:

- доктор на медицина и стоматологија - супспецијалист	4,515	5,007
- доктор на медицински и стоматолошки науки	4,747	5,163

Занимања	од октомври 2015г. до ноември 2015г.	од декември 2015г.
- доктор на медицина и стоматологија - специјалист	4,194	4,562
- доктор на медицина и стоматологија - специјалист со магистратура	4,239	4,611
- доктор на медицина и стоматологија - специјалист - примариус	4,578	4,979

Член 2

Овој Анекс за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.0101-59/1
26 јуни 2015 година
Скопје

Бр.17-7216/1
26 јуни 2015 година
Скопје

Самостоен синдикат за здравство,
фармација и социјална заштита
на Република Македонија
Претседател,
д-р Љубиша Каранфиловски, с.р.

Министерство
за здравство
Министер,
Никола Тодоров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015118